

**Осигурително брокерско друштво
ИУТЕ Сафе АД - Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

Скопје, април 2026

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-3
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за паричните текови	6
Извештај за промените во главнината	7
Белешки кон финансиските извештаи	8-25
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБД ИУТЕ Сафе АД - Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД Скопје (Друштвото), коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот за етика на професионални сметководители на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители и другите етички барања кои се во примена во Република Северна Македонија кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации го опфаќаат Годишниот извештај за работењето на Друштвото и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговски друштва, но не ги опфаќаат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај за тие финансиски извештаи.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на заклучок за уверување за нив, освен во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или со нашето знаење стекнато во ревизијата. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во тој поглед.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се во примена во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни

- настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.
 - Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.


Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД Скопје со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 14 април 2026 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД - Скопје
 ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за периодот кој завршува на 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од брокеража	8	41.068	1.044
Останати оперативни приходи	9	248	-
Добивки од вложувања		-	-
Материјални трошоци		(26)	(32)
Трошоци за вработени	10	(7.175)	(1.887)
Амортизација	14	(85)	(4)
Останати оперативни расходи	11	(7.714)	(614)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		26.316	(1.493)
Приходи од финансирање	12	53	-
Расходи од финансирање	12	(931)	(9)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		25.438	(1.502)
Данок на добивка	13	(2.580)	-
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		22.858	(1.502)
Останата сеопфатна добивка:			
Друго		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		22.858	(1.502)

Скопје, 06.03.2026

Директор
 Борјан Колемишевски



Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Софтвер и опрема	14	366	361
Вложувања расположливи за продажба		-	-
Вкупно нетековни средства		366	361
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	15	69	224
Останати тековни средства	16	9.875	877
Дадени заеми		-	-
Депозити во банки		48	-
Парични средства	17	26.234	937
Вкупно тековни средства		36.226	2.038
ВКУПНО СРЕДСТВА		36.592	2.399
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Основна главнина	18	9.240	3.075
Законски резерви		-	-
Ревалоризациона резерва и разлики од вреднување		-	-
Акумулирана добивка (загуба)		21.356	(1.502)
Вкупно главнина		30.596	1.573
Долгорочни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	19	1.670	344
Тековен дел од долгорочни кредити		-	-
Останати тековни обврски	20	4.326	482
Вкупно тековни обврски		5.996	826
Вкупно обврски		5.996	826
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		36.592	2.399

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за периодот кој завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2025</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		25.438	(1.502)
Усогласување за:			
Амортизација	14	85	4
Расходи (приходи) од камати, нето	12	886	-
Исправка и отпис на побарувања		38	-
Капитална загуба (добивка) од продажба на основни средства		-	-
Резервирање на трошоци		-	-
Парични текови од работење		26.447	(1.498)
Побарувања од купувачи		117	(224)
Останати тековни средства		(8.998)	(877)
Залихи		-	-
Обврски од добавувачи		1.326	344
Примени аванси		-	-
Останати тековни обврски		1.265	482
		20.157	(1.773)
Платена камата		(886)	-
Платен данок на добивка		(1)	-
Нето парични текови од оперативни активности		19.270	(1.773)
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи/одливи од депозити и позајмици		(48)	-
Приливи од продажба на вложувања во ХВ		-	-
Наплатени (дадени) позајмици, нето		-	-
Примени камати		-	-
Набавки на опрема	14	(90)	(365)
Продажби на опрема	14	-	-
Нето парични текови од вложувачки активности		(138)	(365)
Парични текови од финансиски активности			
Отплатени и земени кредити и заеми, нето		-	-
Исплатени дивиденди	18	-	-
Уплатен капитал		6.165	3.075
Нето парични текови од финансиски активности		6.165	3.075
Нето зголемување (намалување) на парични средства		25.297	937
Парични средства на почетокот на годината	17	937	-
Парични средства на крајот од годината	17	26.234	937

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД - Скопје
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за периодот кој завршува на 31 декември

	Уплатен капитал	Резерви	Ревалоризационна резерва и разлики од вреднување	Акумулирана добивка	Вкупно капитал
Во (000) МКД					
Состојба на 1 јануари 2024	-	-	-	-	-
Сеопфатна добивка:					
Добивка/(загуба) за годината	-	-	-	(1.502)	(1.502)
Друго	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	(1.502)	(1.502)
Трансакции со сопствениците:					
Уплатен капитал	3.075	-	-	-	3.075
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 година	3.075	-	-	(1.502)	1.573
Сеопфатна добивка:					
Добивка за годината	-	-	-	22.858	22.858
Друго	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	22.858	22.858
Трансакции со сопствениците:					
Уплатен капитал	6.165	-	-	-	6.165
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 година	9.240	-	-	21.356	30.596

1. Основни податоци и дејност

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД – Скопје(во понатамошниот текст Друштвото) е основано 16.08.2024 година од страна на ИУТЕ Групп АС.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул.Пиринска бр.29.

Дејноста на Друштвото е посредување во осигурување со сите видови неживотни и животни осигурувања.

Во трговскиот регистар како приоритетна дејност/главна приходна шифра на Друштвото е заведе на шифрата: 66.22 Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Дозволата за работа ја има добиено за вршење на осигурително брокерски работи на 05.08.2024 година од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Согласно Статутот на друштвото, управувањето и раководењето со Друштвото се одвива преку следните органи:

- Управител;
- Надзорен Одбор

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31 декември 2025 година изнесува 4 вработени (2024: 4 вработени).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 22, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 75/2024 и 274/2024) и применливи од 1 јануари 2025 година.

Споредбените податоци за предходната година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и не се прилагодени согласно новата сметководствена основа.

Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 и 2024. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.2 Примена на нови и ревидирани МСФИ

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена согласно важечката регулаторна рамка во Република Северна Македонија.

Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025:

1. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;
2. МСФИ 16 – Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативе наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на парво на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наеми кои предходно не биле признаени во билансот на состојба.

Во тековниот период, Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од овој датум. Примената на наведените измени немаше значајно влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати или паричните текови на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

Стандарди кои се издадени, но сеуште не се во примена

Следните стандарди се издадени, но нивната примена е одложена до 1 јануари 2028 година:

1. МСФИ 9 – финансиски инструменти
2. МСФИ 17 – Договори за осигурување

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно Мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување објавени во Правилникот за водење сметководство (Сл весник 159/09, 164/10 И 107/11)

Друштвото не ги применило овие стандарди во тековниот извештаен период.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.5. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од брокеража

Приходите од брокерски услуги претставуваат провизии кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото, односно посредување при склучување договори за неживотно и животно осигурување.

Во согласност со МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи, Друштвото го признава приходот кога ја исполнува својата обврска за извршување утврдена во договорите со купувачите. Друштвото утврдува дека во овие договори делува како посредник, бидејќи неговата обврска за извршување е да организира обезбедување на осигурителната услуга од страна на осигурителните компании, а не самото обезбедување на таа услуга. Согласно на тоа, Друштвото ги признава приходите во нето-износ, односно во износ на брокерската провизија на која очекува дека ќе има право.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.1. Приходи од брокеража (Продолжение)

Обврската за извршување кај брокерските услуги се смета за исполнета во моментот кога е извршено посредувањето, односно кога е склучен договорот за осигурување и клиентот ја стекнува контролата врз обезбедената услуга. Во тој момент Друштвото стекнува право на брокерска провизија.

Приходите од брокерски провизии се признаваат во моментот на исполнување на обврската за извршување, на пресметковна основа, без оглед на моментот на фактурирање или наплата.

Износот на приходот се мери по цената на трансакцијата, односно износот на надоместокот на кој Друштвото очекува дека ќе има право во замена за обезбедување на услугите, во согласност со условите на договорите со осигурителните компании.

При подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени новите и изменетите меѓународни стандарди за финансиско известување кои стапуваат на сила за годишниот период што завршува на 31 декември 2025 година.

Примената на овие стандарди резултираше со изменет текст во одредени сметководствени политики и обелоденувања, исклучиво поради усогласување со терминологијата и барањата за презентација на новите стандарди, без влијание врз признавањето, мерењето и прикажувањето на средствата, обврските, приходите, расходите и паричните текови на Друштвото.

3.2. Останати приходи

Останатите приходи се признаваат во периодот на кој се однесуваат, врз основа на настанување, независно од моментот на нивна наплата, доколку се исполнети релевантните услови за признавање согласно применливите меѓународни стандарди за финансиско известување.

Останатите приходи се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Приходите од дивиденди се признаваат како приход во моментот кога ќе се утврди правото на примање на дивидендата.

Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот на кој се однесуваат, со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Капиталните добивки од продажба на хартии од вредност се признаваат во моментот на реализација, односно при продажба на инструментите.

Курсните разлики се признаваат како приход или расход во периодот во кој настануваат.

3.3. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање се признаваат во периодот на кој се однесуваат, на пресметковна основа, во согласност со релевантните меѓународни стандарди за финансиско известување.

Приходите од финансирање се состојат од приходи од камати.

Приходите од камати се признаваат со примена на методот на ефективна каматна стапка за периодот на кој се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2025 и 2024, се следните:

	2025	2024
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4950 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица (2024: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на извештајот за финансиската состојба по стапка од 10% (2024:10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Основната заработувачка по акција се пресметува со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво обезвреднување на средствата.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.9. Недвижности, постројки и опрема (НПО) (Продолжение)

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат. Употребените годишни стапки на амортизација за НПО за 2025 и 2024 година се следните:

	2025	2025	2024	2024
Компјутери	25 %	4 години	25 %	4 години
Мебел	20 %	5 години	20 %	5 години

3.10. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.11. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.12. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по кредити и позајмици претставуваат обврски по краткорочни и долгорочни кредити и позајмици и се искажуваат според нивната амортизирана набавна вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадениот и уплатени акции..

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од уплатениот капитал на Друштвото, истата може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Одборот на директори на единствениот содружник.

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.10. на овие белешки. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.15. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.16. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото не влегува во трансакции изразени во странска валута, при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата во хартии од вредност со оглед дека истото не располага со вакви вложувања.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентracија на кредитен ризик со оглед дека купувачи се правни и физички субјекти во Република Северна Македонија. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема користено вакви кредити и депозити од банки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2025 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2025 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат парични средства, депозити, побарувања од купувачи, дадени позајмици, останати побарувања и обврски кон добавувачи.

Во согласност со МСФИ 13 – Објективна вредност, објективната вредност на финансиските средства и обврски се обелоденува доколку е применливо. Финансиските средства и обврски на Друштвото не се мерат по објективна вредност, туку по амортизирана вредност или номинална вредност, во согласност со применливите сметководствени стандарди.

Друштвото нема финансиски средства или обврски кои се мерат по објективна вредност на континуирана основа. Поради тоа, распределбата на финансиските инструменти според хијерархијата на објективна вредност (Ниво 1, Ниво 2 и Ниво 3), во согласност со МСФИ 13, не е применлива.

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД – Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски приближно одговара на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност, односно доспевање во рок до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење со сопствени средства, односно нема задоженост.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити и позајмици	-	-
Пари и парични еквиваленти	(26,234)	(937)
Нето обврски (пари)	(26,234)	(937)
Вкупен капитал	30,596	1,572
% на задолженост	0.00%	0.00%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото не влегува во значајни трансакции во странска валута, поради што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути, со исклучок на паричните средства на девизните сметки во банки и обврските кон странски клиенти.

Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната:

	<u>Средства</u>		<u>Обврски</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ЕУР	1,972	61	1,337	-
други	-	-	-	-
	1,972	61	1,337	-

Друштвото исклучиво е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	<u>Зголемувања за 10%</u>		<u>Намалувања за 10%</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ЕУР	64	6	(64)	(6)
други	-	-	-	-
Нето Ефект	64	6	(64)	(6)

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Друштвото на 31 декември 2025 и 2024 година нема користено долгорочни кредити и нема дадени депозити во банки со променливи каматни стапки, освен паричните средства на редовните сметки во банки.

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година според нивната доспеаност:

	1-3 месец	3 - 6 мес.	6-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	26,234	-	-	-	26,234
Депозити	48	-	-	-	48
Купувачи	69	-	-	-	69
Дадени позајмици	-	-	-	-	-
Останати побарувања	540	-	-	-	540
	26,891	-	-	-	26,891
Добавувачи	1,670	-	-	-	1,670
Кредити	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-
	1,670	-	-	-	1,670

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	1-3 месец	3 - 6 мес.	6-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	937	-	-	-	937
Депозити	-	-	-	-	-
Купувачи	181	-	-	-	181
Дадени позајмици	-	-	-	-	-
Останати побарувања	310	-	-	-	310
	1,427	-	-	-	1,427
Добавувачи	301	-	-	-	301
Кредити	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-
	301	-	-	-	301

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.5. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2025 е како што следува:

	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани побарувања			
- до 30 дена	69	-	69
- од 30 до 90 дена	-	-	-
- од 90 до 365 дена	-	-	-
- од 1 до 3 години	21	(21)	-
- над 3 години	-	-	-
	<u>90</u>	<u>(21)</u>	<u>69</u>

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани побарувања			
- до 30 дена	181	-	181
- од 30 до 90 дена	-	-	-
- од 90 до 365 дена	-	-	-
- од 1 до 3 години	-	-	-
- над 3 години	-	-	-
	<u>181</u>	<u>-</u>	<u>181</u>

7. Сегментно известување

Друштвото нема обврски за сегментно известување.

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
<i>Приходи од :</i>		
Брокеража	41.068	1.044
Услуги во странство	-	-
Вкупно приходи од продажба	41.068	1.044

9. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Наплатени отпишани побарувања	5	-
Останати приходи од ослободување на резервација	243	-
Вкупно	248	-

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Бруто плати на вработени	6.750	1.620
Надомест за неискористен годишен одмор	297	180
Бонуси на вработени	109	63
Патни и дневни трошоци на вработени	19	21
Останати трошоци	-	3
Вкупно	7.175	1.887

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Наемнини	567	143
Трошоци за лиценци и сертификати	496	147
Трошоци за посредници	693	135
Трошоци за ревизија и консалтинг	658	73
Банкарски провизии	122	18
Премии за осигурување	100	20
Трошоци за услуги	25	8
Трошоци за одржување	-	6
Трошоци за реклама, репрезентација	455	2
Надомест за управување	968	-
ИТ услуги	3.055	-
Исправка и отпис на побарувања	38	-
Останати општи расходи	537	62
Вкупно	7.714	614

12. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од камати	-	-
Приходи од курсни разлики	53	-
	53	-
Расходи за камати	886	-
Расходи од курсни разлики	45	9
	931	9
Вкупно, нето	(878)	(9)

13. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Добивка пред оданочување	25.438	(1.502)
Непризнаени расходи:		
Расходи кои не се поврзани со дејноста	-	-
Репрезентација, спонзорство	17	-
Исправка на вредноста на побарувањата	21	-
Друго	321	180
Даночна основа	25.797	(1.322)
Намалување на даночната основа		
Дивиденди оданочени кај исплатувачот	-	-
Даночна основа	25.797	(1.322)
Пресметан данок од добивка од 10%	2.580	-
Даночно олеснување за дадена донација	-	-
Данок од добивка	2.580	-
Добивка пред оданочување	25.438	(1.502)
Ефективна даночна стапка	10,14%	0,00%

14. СОФТВЕР И ОПРЕМА

	Софтвер (000) МКД	Опрема и транспорт (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари 2025	-	228	137	365
Директни зголемувања	-	90	-	90
Пренос од инвестиции во тек	-	137	(137)	-
Продажби и расход	-	-	-	-
Состојба со 31 декември 2025	-	455	-	455
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 јануари 2025	-	4	-	4
Амортизација за тековна година	-	85	-	85
Продажби и расход	-	-	-	-
Состојба со 31 декември 2025	-	89	-	89
Сегашна вредност на:				
31 декември 2025	-	366	-	366
31 декември 2024	-	224	137	361

Сите средства со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	(000) МКД	(000) МКД
Побарувања од друштва за осигурување	90	224
Побарувања од купувачи	-	-
Побарувања од поврзани субјекти (Бел. 22)	-	-
	90	224
Исправка на вредност на побарувања од од купувачи	(21)	-
Вкупно побарувања	69	224

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	(000) МКД	(000) МКД
Нефактурирани приходи од брокеража	9.223	487
Дадени депозити како гаранција /дадени аванси	43	43
Побарувања од осигуреници за премија	540	310
Побарувања за данок од добивка	-	-
Побарувања од вработени	-	-
Однапред платени трошоци	69	37
Вкупно останати тековни средстав	9.875	877

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2025</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>
Денарски сметки во комерцијални банки	24.262	876
Благајни	-	-
Девизни сметки	1.972	61
Вкупно парични средства	<u>26.234</u>	<u>937</u>

18. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

	<u>2025</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>
Акционери:		
IUTE Group AS	9.240	3.075
Вкупно	<u>9.240</u>	<u>3.075</u>

19. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	<u>2025</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>
Обврски спрема друштв за осигурување	315	168
Обврски спрема добавувачи во земјата	18	39
Обврски спрема поврзани субјекти (Белешка 22)	1.337	137
Примени аванси	-	-
Вкупно обврски спрема добавувачи	<u>1.670</u>	<u>344</u>

Обврските спрема друштв за осигурување во износ од 315 илјади МКД (2024:168 илјади МКД) претставуваат обврски за премија за осигурување која согласно договорите со осигурениците се наплаќа во Друштвото.

Обврските спрема поврзаните субјекти во износ од 1,337 илјади МКД претставуваат обврски за надомест за управување И ИУ услуги од матичното друштво.

20. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	<u>2025</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>
Обврски за данок на додадена вредност	188	-
Обврски за данок од добивка	2.579	-
Обврски за нето плати	-	-
Обврски за даноци и придонеси од плати и регреси	-	5
Обврски за промотори	-	47
Резеервации за надомести на вработени	370	351
Пресметани трошоци	1.189	-
Одложено признавање на приходи врз основа на резервации	-	79
Друго	-	-
Вкупно останати тековни обврски	<u>4.326</u>	<u>482</u>

21. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото нема искористено банкарски гаранции.

Друштвото не се јавува како тужена страна, ниту како тужител во судски спорови.

22. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото е поврзано со својот акционер и останатите друштва во негова сопственост и членовите на Надзорниот Одбор. Побарувањата од, обврските кон, остварените приходи и расходи со овие друштва заклучно со 31 декември 2025 и 2024 година, се како што следува:

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Обврски кон:		
ИУТЕ Кредит	-	137
ИУТЕ Груп Естонија	1.337	
	1.337	137
Набавки на услуги од:		
ИУТЕ Груп Естонија	4.024	-
ИУТЕ Кредит	51	
	4.075	-
Расходи на членови на НО:		
членови на НО	39	-
	39	-

Обврските кон поврзаното друштво ИУТЕ УТЕ Груп Естонија, потекнуваат од надомест за управување и ИТ услуги.

23. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработувачка по акција е како што следува:

а) основна заработувачка по акција

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Нето добивка (загуба) расположива на акционерите	22.858	(1.502)
Корегирана нето добивка (загуба)	22.858	(1.502)
	број на акции	2024
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>	2025	2024
Издадени обични акции на 1 јануари	50.000	-
Издадени обични акции	4.167	18.750
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	54.167	18.750
Основна заработувачка (загуба) по акција (во МКД)	422	(80)

24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во овие финансиски извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2025 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 07796331

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ИУТЕ САФЕ АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Ревидирана годишна сметка

Тип на документ: Ревизорски извештај

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Ревизорски извештај

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	366.134,00			361.008,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	366.134,00			361.008,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	366.134,00			223.558,00
18	-- Материјални средства во подготовка				137.450,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	26.934.520,00			1.513.126,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	652.069,00			576.556,00
47	-- Побарувања од купувачи	69.201,00			223.551,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	43.047,00			43.027,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	539.821,00			309.978,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	26.282.451,00			936.570,00

60	-- Парични средства	26.234.022,00			936.270,00
61	-- Парични еквиваленти	48.429,00			300,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	9.291.981,00			524.341,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	36.592.635,00			2.398.475,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА				3.144.836,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	30.595.644,00			1.572.417,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	9.239.610,00			3.074.750,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.502.333,00			
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	22.858.367,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				1.502.333,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.437.869,00			395.917,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	4.437.869,00			395.917,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.670.169,00			343.525,00
100	-- Обврски кон вработените	300,00			200,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.767.400,00			5.220,00
108	-- Останати краткорочни обврски				46.972,00
109	-- V. ОДПОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.559.122,00			430.141,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	36.592.635,00			2.398.475,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА				3.144.836,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	25.438.139,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)				1.502.333,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	25.438.139,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				1.502.333,00
252	-- Данок на добивка	2.579.772,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	22.858.367,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				1.502.333,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	4,00			4,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			3,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	22.858.367,00			-1.502.333,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	22.858.367,00			
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво				1.502.333,00
269	-- Добивка за годината	22.858.367,00			
270	-- Загуба за годината				1.502.333,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	22.858.367,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				1.502.333,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				1.502.333,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	424.228,00			20.838,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	424.228,00			266.607,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	6.645.430,00			1.510,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	6.645.430,00			19.544,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	6.645.430,00			18.207,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	424.228,00			103.294,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.645.430,00			416.693,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00			4,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00			4,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500 - 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	41.368.875,00			

Потпишано од:

Jasminka Mirchevska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G3,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust

Годишен извештај за 2025 година



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНО
БРОКЕРСКО ДРУШТВО ИУТЕ САФЕ АД СКОПЈЕ ВО 2025 ГОДИНА**



**ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО
ИУТЕ САФЕ АД СКОПЈЕ
Февруари 2026**



Содржина

ПРОФИЛ - ПРАВЕН СТАТУС, СЕДИШТЕ, ОСНОВАЊЕ.....	1
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ.....	1
ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ.....	1
Собрание на Акционери.....	1
Надзорен одбор.....	1
ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА.....	2
ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА.....	2
ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2025 ГОДИНА.....	3
ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ.....	3
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИОТ ПАЗАР ВО 2025 ГОДИНА.....	4
РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДРУШТВА ВО Р. С. МАКЕДОНИЈА.....	5
ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ИУТЕ САФЕ.....	6
Актива:.....	7
Пасива:.....	8
КЛУЧНИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ПРОДАЖБАТА ВО 2025.....	8
КАНАЛИ НА ПРОДАЖБА.....	9
МАРКЕТИНГ И ПР АКТИВНОСТИ.....	10
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА.....	10
ПОДДРШКА НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА.....	11
УПРАВУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ.....	11
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК НА ЛИКВИДНОСТ.....	12
ПРАВНИ И ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ.....	12
ПРАВНИ ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ И ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ.....	13

ПРОФИЛ - ПРАВЕН СТАТУС, СЕДИШТЕ, ОСНОВАЊЕ

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ САФЕ АД Скопје со регистрирано седиште на ул. Пиринска бр.29 во Скопје, со ЕМБС 7796331, ЕДБ 4080024625522, телефонски број +389 71 387338 и емаил contact@iutesafe.mk (во понатамошниот текст: **Иуте Сафе**) е осигурително брокерско друштво кое ја извршува својата дејност врз основа на дозвола за работа бр.14-1-167 од 05.08.2024 год. издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување.

Овластен ревизор за 2025: Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со регистрирано седиште на Ул. Св.Кирил и Методиј бр.20, Скопје, Р. Македонија, назначен од страна на Управителот на друштвото Борјан Колемишевски.

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Основната главнина (Акционерскиот капитал) на Друштвото се изразува во евра.

Основната главнина на Друштвото е поделена на 150.000 обични акции со номинална вредност од 1 (едно) Евро за 1 (една) акција во денарска противвредност и му припаѓаат на единствениот акционер Иуте Груп АС, со седиште на Ул. МААКРИ ТН бр.19/1 10145 Талин, Округ Хаарју Мааконд, Област Кесклина, Естонија и ЕМБС 11551447.

Акциите се издаваат, се пренесуваат и се водат во форма на електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија, во согласност со Законите

Првично запишаниот акционерски капитал од 50,000 евра со одлука на надзорниот одбор и согласно законот за трговски друштва за трансформација на заем во влог преку издавање на нови обични акции од втора емисија по пат на приватна понуда од 03 Март 2025 година и одлука за измена на статутот на друштвото од 03 Март 2025 година е зголемен на 150,000 евра и на 15 јули 2025 година запишана е промената.

ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ

Управувањето со Друштвото е организирано согласно Законот за трговските друштва, според двостепен систем, односно Друштвото има:

- Собрание на Друштвото;
- Надзорен одбор и
- Управител.

Собрание на Акционери

Единствениот акционер на Друштвото ги остварува своите права преку Собранието на Друштвото. Правата и начинот на дејствување на Собранието се определени со Законот за Трговски Друштва, Законот за Супервизија на Осигурувањето и Статутот на Друштвото.

Во текот на 2025 година беа одржани 2 (две) седници на Собранието на акционери и тоа:

- 2-ра вонредна седница на Собранието на акционери – одржана на 03.03.2025 год. на која се донесе одлука за измена на статутот односно за зголемување на основната главнина на Друштвото со трансформација на заем во влог преку издавање на обични акции по пат на приватна понуда
- 3-та редовна седница на Собранието на акционери – одржана на 23.05.2025 год. на која беше донесена одлука за измена на статутот (коресподентска седница) беше разгледно и одобрено работењето на Надзорниот одбор и работењето на Управителот, беа усвоени Годишниот и Финансискиот извештај. За вршење на ревизија на Годишните извештаи за 2025 год. од страна на Собранието на акционери беше избрано Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

Надзорен одбор

Надзорниот одбор се состои од три (3) членови од кои еден е независен член и тоа:


1) Марјан Бојациев - независен член, 2) Андрес Консап - член и 3) Едвард Отса - член.

Надзорниот одбор на Друштвото за Управител на Друштвото го именува Г-дин Борјан Колемишевски. Мандатот на Управителот е 4 (четири) години, со можност за повторен избор. Во односите со трети лица, Управителот го носи називот Главен Извршен Директор.

Во текот на 2025 година, Надзорниот одбор одржа 5 седници на кои беа разгледани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, беше разгледувана деловната политика, резултатите од работењето на Друштвото. Одборот разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер што се од негова надлежност. Месечниот надоместок – плата на управителот се утврдува со менаџерски договор. Во извештајната година за оваа намена на бруто-основа е исплатено вкупно 3.015.779 денари.

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Организациска структура на Иуте Сафе АД Скопје на 31.12.2025 година



ОБД Иуте Сафе АД Скопје на 31.12.2025 има вработено 2 двајца осигурителни брокери, еден сметководител и управител. Има усвоен правилник за систематизација на работни места во кој јасно се утврдени и опишани работните места распоредени по функција. При спроведување на евалуација и можност за унапредување особено се земаат во предвид постигнатите резултати индивидуални и тимски во рамките на секторот, развиените вештини и релевантното искуство на позицијата за која вработениот треба да се унапреди.

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Креираме исклучително корисничко искуство, со користење на придобивките од финтек технологиите, во комбинација со персонализиран човечки пристап, со цел да им помогнеме на клиентите да станат финансиски и дигитално посилни.

Мисијата целосно се инкорпорира во визијата на групацијата Иуте и нејзините подружници, во чиишто рамки, како дигитална групациска банка, станува прв избор што го движи животот напред. Сето тоа низ призмата на целосно етичко и транспарентно работење, и со корисниците и со сите засегнати страни .

ВРЕДНОСТИ

- Се на едно место, целосно безбедно, дигитално и едноставно, преку Myiute мобилна апликација која им го прави животот на корисниците полесен, нудејќи едно сосема различно дигитално искуство
- Фокус на етичко, транспарентно и одговорно осигурување;
- Посветеност на дигитализација и автоматизација, пришто имплементираме најсовремени мерки за заштита на личните податоци;
- Посветеност на пионерство и поставување на трендовите на иновации на пазарот;
- Довербата и лојалноста на нашите клиентите е наш двигател, креираме релации на долги патеки;
- Градење на релации со тимот и вработените на долги патеки, како највреден капитал на компанијата.

Обезбедена е достапност за сите клиенти 24/7 во секое време и од секое место. Преку развиена и стабилна мрежа на добавувачи, соработници и партнерска мрежа се обезбедуваат нови и иновативни начини да се одржи високиот квалитет на услуги, брзината и комфорот. Секоја интеракција со клиентите, лична или по дигитален пат, е можност за креирање исклучително корисничко искуство. Задржување на постоечките и привлекување на потенцијалните клиенти е основна филозофија на работењето на Иуте Сафе АД Скопје.

ПРИНЦИПИ И ОБВРСКИ

Покрај основните вредности, се применуваат и други принципи и обврски:

1. Време за клиентите. Клиентите го диктираат темпото на комуникацијата. Внимателно се слуша, се зема во предвид тоналитетот на дијалогот и професионално се одредуваат новните потребите за се услужатиме квалитетно.
2. Секоја секунда е важна. Постојано се учи и оптимизира процесот на осигурување.
3. Позитивен и агилен пристап. Од вработените се очекува позитивен став, агилност и ефикасност. Одговорноста кон нашите клиенти е 24/7 нудејќи исклучително корисничко искуство.
4. Транспарентност на состаноците. Менаџмент тимот одржува редовни неделни и месечни состаноци, со цел следење на реализацијата на оперативните и стратешки цели.
5. Мерење и следење на таргетите. Со цел да биде остварена мисијата, се спроведува детална анализа на сите активности – времетраење на операциите, процесите, ефикасноста, производите, причините и последиците од одредена активност. Целото оперативно секојдневно работење е насочено кон интегрирано следење, контрола и корективни мерки за секоја активност, во насока на постигнување точност, навременост, брзина и ефикасност.
6. И покрај тоа што фокусот е на дигитализација и дигитално искуство, се следат потребите на клиентите за личен контакт, и токму затоа освен нови дигитални алатки, во континуитет се работи на проширување на мрежата на експозитури.
7. Се вложува значително во долгорочни релации со вработените и нивната едукација, особено во вработените на првата линија и контакт со клиентите, затоа што се веруваме во во девизата, задоволни вработени - задоволни клиенти.
8. Мерење на резултати. Секоја активност се мери, евалуира и компензира согласно индивидуалните напори. За да се постигне исклучително корисничко искуство, постојано се инвестира во континуирана надградба на вработените, организирање на тимски активности и промовирање на отворена култура на размена на предлози и идеи за подобрување на работењето.

ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2025 ГОДИНА

Приоритени цели и задачи на деловната политика ОБД Иуте Сафе АД се:

- Креирање на корпоративен имиџ на компанијата;
- Усогласување на работењето на друштвото со законската регулатива;
- Континуирано применување на техничко технолошки промени во работењето.

ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ

Во 2025 година, економијата на Северна Македонија покажа умерен раст, поддржан главно од домашната побарувачка, јавните инвестиции и извозот, иако беше погодена од глобалните предизвици на галопирачка инфлацијата, особено од доменот на недостиг на енергија и ударот на геополитичките тензии. Економскиот амбиент во кој Р. Македонија за 2025 година работеше го карактеризираат следните показатели:

Показател	Состојба 31/12/25
Инфлација следена според индексот на трошоците на живот	+3,9%

Кредитен рејтинг на РСМ: Fitch ratings Standard & Poor's	ББ+ стабилен изглед ББ – стабилен
Невработеноста Буџетскиот дефицит достигна Јавниот долг Тековниот биланс Индустриското производство	11,5% 63% од планираниот 53% од БДП дефицит од околу 3,6% од БДП пад од 0,4% во октомври на годишно ниво

Таргети на владата за 2026 година вклучуваат:

- Фискалната политика за 2026 година ќе биде насочена кон одржување на макроекономската стабилност и поддршка на економската активност. Владата ги потенцира мерките за намалување на сивата економија и зголемување на наплатата на буџетските приходи.
- Од позначајните капитални инвестиции, Владата ги наведува оние во областа на патната инфраструктура, поврзани со проектирање и изградба на дел од коридорот 8.
- Отплатата на главнината по основ на надворешен долг во износ од 54,9 милијарди денари (893 милиони евра) го вклучува редовното сервисирање на обврските кон странските кредитори.

Сепак ММФ во октомврскиот извештај предвидува глобален раст од околу 3,2% во 2025 и 3,1% во 2026 година. Проценките на ОЕЦД, глобалниот БДП се движи околу 2,9% до 3,2% во 2025–2026 година, со забавување во САД, Канада, Мексико и во Кина. Прогнозата на Светска банка е регидна : 2,3% раст во 2025 и „слаба“ стабилизација бидејќи сеуште трговските и воените тензии продолжуваат помеѓу економските сили. За Македонија е предвидена стапка од 2,7% раст на БДП.

Согласно Програмата на економски реформи за периодот 2025 – 2027 и реформска агенда за периодот 2024 – 2027 година за раст и развој, насоките и заедничките заклучоци се во насока на следните таргети за наредната 2026 година, а споредбено со изминатите две години, што може да се види од следниот табеларен приказ.

Економски показатели за период 2024-2026 за РСМ

	2026	2025	2024
Номинален БДП	17.96 (usd billion))	16.69 (usd billion))	15.76 (usd billion))
БДП по глава на жител	\$11.527	\$10,378	\$9.169
Реален БДП (стапка на раст во %)	3.8%	3,40%	2.8%
Consumer Price Index (%) – Индекс на потрошувачки цени (%)	167.34	151.43	154,84
Популација	1.8 millions		
Број на невработени	8,20% -11%	12.3%	11,50%
Просечна бруто плата	€ 1.170,07	€ 1.123,40	€ 1.051,98
Просечна нето плата	€ 780,49	€ 744,27	€ 708,73
Однос на увоз и извоз (%)	75%	67%	70%
Инфлација	2%	3.7%	2.8%

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИОТ ПАЗАР ВО 2025 ГОДИНА

На пазарот на осигурување во Р. С. Македонија активно работат 17 друштва, од кои 11 друштва работат неживотно осигурување, а шест друштва работат животно осигурување. Само едно друштво, покрај работењето со неживотно осигурување, има дозвола за извршување и работење со реосигурување.

Заклучно со Q4, 2025 осигурителниот пазар во Р. С. Македонија го сочинуваат 43 осигурителни брокерски друштва, 12 друштва за застапување при осигурување и 8 банки кои дејствуваат како застапници за осигурување.

Друштва за неживотно осигурување:

Македонија Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп; Триглав Осигурување АД, Скопје; Сава осигурување; Еуроинс Осигурување АД Скопје; Еуролинк Осигурување АД Скопје; Граве осигурување неживот АД Скопје; Уника А.Д. Скопје; АД Осигурителна Полиса – Скопје; Халк Осигурување АД. Скопје; Кроација Осигурување – неживот; и ЗОИЛ Македонија, Битола.

Друштва за животно осигурување:

Кроација Осигурување – живот: ГРАВЕ осигурување А.Д. Скопје; Винер Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје; Уника Лајф АД Скопје; Триглав Осигурување Живот АД, Скопје; и Прва Живот АД Скопје.

Во однос на сопственичката структура друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски инвеститори, претежно странски осигурителни компании од ЕУ, а три друштва се во целосна сопственост на домашни инвеститори Во процентуално учество над 71% од сопственичката структура е од странски капитал.

РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДРУШТВА ВО Р. С. МАКЕДОНИЈА

Друштва за неживотно осигурување:	Друштва за животно осигурување:
Триглав	Кроација Осигурување живот
Еуролинк	Граве живот
Уника (Сигал)	Винер Лајф-Виенна Инсуранце Грууп
Халк Осигурување	Уника Лајф АД Скопје (Сигал Лајф)
Сава	Триглав Осигурување живот АД, Скопје
Осигурување Македонија	Прва Живот АД
Винер	
Еуроинс	
Кроација	
Осигурителна полиса	
Граве	

Осигурителниот бизнис кој е дел од рамката на земји на Западен Балкан манифестира состојба на ограничена правна и политичка рамка во осигурувањето и финансирањето на ризикот, оставајќи малку простор за пазарно ориентирани активности.

Доменот на осигурување е сеуште неразвиен, со ниско ниво на пенетрација на осигурувањето (дефинирана како бруто премии за директно животно и неживотно осигурување изразени како процент од БДП) и тоа споредбено по земји од 1,7% во 2024 година за Македонија. Словенија со стапка од 4,6%, Србија 2%, Црна Гора 1.8% , Косово 1%. Хрватска 2.6% а За споредба земјите на ОЕЦД достигнуваат просечна стапка од 6,2%.

Поголемиот дел од населението во регионот покажува сеуште незадоволително ниво на свест за ризиците и придобивките од осигурувањето и сеуште се потпира на помош од институциите на владата (особено изразено во земјоделието), недоверба кон осигурителните компании, и генерално владее ограничена финансиска писменост. Од друга страна и самите осигурителни компании не го перцепираат доволно ризикот кој последниве години се дисперзира со акцент на климатските и сајбер ризиците за да од своја страна одговорат со соодветна понуда.

Осигурителите од своја страна го нагласуваат со право трендот на растечки цени поради зголемената сериозност на ризиците, намалувањето на профитните маргини при обезбедување пакети за осигурување од природни опасности. Следствено, нагласокот е насочен на креирање полиси за поедноставни линии на бизнис, како авто одговорност и каско и генерално се избегнуваат покомплексни покритија.

Исто така, оперативните трошоци се во значителен износ поголеми во споредба со benchmarks на ниво на осигурителниот бизнис што негативно влијае на подобрување на финалниот финансиски перформанс.

Иако се најавуваат промени , како позитивен пример е создавање на иницијативата за Национален

ризичен пул за осигурување во Албанија и дискусиите во Северна Македонија за воспоставување Земјоделски осигурителен пул, сепак многу параметри го попречуваат конзистентниот раст на осигурувањето и финансирањето на ризикот.

Регионот без сомневање има брз раст во сегментот на неживотно осигурување во однос на животното осигурување. Овој раст е главно поттикнат од задолжителната природа на одредени производи за неживотно осигурување, особено моторното осигурување, поради зголемувањето на бројот на возила. Поради тоа и учеството на задолжителните класи се слични по региони Албанија 69,56% Црна Гора околу 50% и Република Македонија стапка од 45,55%.

За 3Q2025 година согласно објавени извори од официјалната страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, друштвата реализирале БПП(000) во класата на неживотното осигурување од 187,530 милиони еур што претставува раст од 13,8 % споредено со 2024 година (164,733 милиони евра).

Автоодговорноста и понатаму е најзастапена класа во структурата 44,14 % што е благо опаѓање во споредба со 2023 година 47,24%. Во оваа класа треба да се анализира дали растот на премијата се должи на нови склучени договори, ефект на инфлацијата која ја зголемува цената преку повисоки цени на вградени делови и работна рака, но и повисоки цени на новите возила поради стандардите на сигурноста за патниците што се бараат од возилата.

Потоа следат класите на осигурување на имот, каско осигурување, приватното здравствено осигурување и осигурување од последици на несреќен случај - незгодата.

Сепак останува отворено прашањето на историската застапеноста на класата АО како резултат на економската неразвиеност и низок степен на финансиска култура на земјата или пак одраз на зоната на комфорот како полесен начин на реализирање на профитот на друштвата како од страна на Осигурителните компании така и во однос на дистрибутивните канали.

ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ИУТЕ САФЕ

Нашата способност да продолжиме да им помагаме на клиентите да ги решат нивните најголеми предизвици и да ги искористат можностите е она што на крајот ги движи финансиските резултати на нашата компанија. Нашиот силен учинок во 2025 година е директен резултат на внимателните чекори што ги преземаваме, кои ни овозможуваат, да креираме и да задржуваме повеќе осигуреници. Во 2025 година, постигнавме значајни резултати според клучни финансиски метрики: приходите и раст на слободниот паричен тек. Овој раст во овие клучни параметри создават вредност, поврат на инвестираниот капитал (ROIC).

ОБД Иуте Сафе АД успешно ја постави основата за стабилен раст. Животното осигурување за заштита на кредитокорисник – Ризико плус го консолидираше бизнисот, сегментот на не-животно осигурување покажа значителен потенцијал и можност за дополнителен развој, продажните канали се зајакнати, а финансискиот резултат е позитивен. 2025 ја затвораме со јасна комерцијална стратегија и позитивен импакт врз профитабилноста, што го отвора патот за уште поамбициозен раст во 2026. Нашите резултати во 2025 година следствено:

Финансиски резултат и финансиска положба во (000) денари

Извештај за добивка /загуба (МКД`000)			
Основни податоци	31.дек.25	31.дек.24	
Приходи од брокеража	41.068	1.044	
Останати оперативни приходи	248	0	
Материјални трошоци	-26	-32	
Трошоци за вработени	-7.175	-1.887	
Аморт. материјални и нематеријални средства	-85	-4	
Останати оперативни расходи	-7.714	-614	
Оперативна добивка	26.316	-1.493	
Расходи од финансирање	-931	-9	
Приходи од финансирање	53		
Добивка пред оданочување	25.438	-1.502	
Данок на добивка	2.580	0	
Нето добивка	22.858	-1.502	

Пресметка на бонитетна оценка 2025 година

Рацио на нето профитна маржа	61,57%
Стапка на бруто деловен профит	61,57%
Стапка на нето деловен профит	55,32%
Рацио на капитал	0,14%
Рацио на обрт на деловниот имот	0,11%

ОБД Иуте Сафе АД заклучно со 31.12.2025 година оствари нето добивка од работењето во износ од 22.86 милиони денари, а нето приходите остварени од брокеража изнесуваа 41,07 милиони денари.

Во 2025 година, ОБД Иуте Сафе АД постигна значајна комерцијална динамика и стабилен раст, предводен од јасно дефинирана продажна стратегија и продлабочена соработка со сите партнерски осигурителни компании. Годишната беше обележана со две клучни насоки – консолидирање и диверзификација на продажните канали и воведување на Осигурување за заштита на кредитокорисник – Ризико плус како стратешки производ кој ја трансформираше структурата на приходот и профитабилноста.

Воведувањето на овој производ за компанијата значеше извор на стабилен паричен прилив. Успехот на работењето на секоја компанија е резултат на можноста да креираме слободни парични средства од регуларниот тек на оперативното работење, и избегнување на скапи кредитни аранжмани. Друштвото нема креирано политика на инвестирање и одредување на инструментите за вложување соодветно на толеранцијата на пазарниот ризик во зависност од видот на инвестицијата.

	Извештај за паричен тек 2025 година											
	јан.26	фев.26	мар.26	апр.26	мај.26	јун.26	јул.26	авг.26	септ.26	окт.26	ноем.26	дек.26
Парични текови од оперативни активности	- 627.426	- 570.503	- 862	-1.509.964	233.586	-1.026.673	- 600.799	825.376	4.110.349	11.199.524	5.060.271	2.500.297
Парични текови од вложувачки активности		- 135.151										
Парични текови од финансиски активности	6.152.800									- 295.434		
Промена	5.525.374	- 705.654	- 862	-1.509.964	233.586	-1.026.673	- 600.799	825.376	4.110.349	10.904.090	5.060.271	2.500.297
Пари и парични еквиваленти почеток на период	936.570	6.461.944	5.761.219	5.759.625	4.246.463	4.488.995	3.453.178	2.837.767	3.664.469	7.781.699	18.680.765	23.776.191
Промена	5.525.374	- 705.654	- 862	-1.509.964	233.586	-1.026.673	- 600.799	825.376	4.110.349	10.904.090	5.060.271	2.500.297
Курсни разлики промена		4.929	- 732	- 3.198	8.946	- 9.144	- 14.612	1.326	6.881	- 5.025	35.155	5.963
Пари и парични еквиваленти на крај на период	6.461.944	5.761.219	5.759.625	4.246.463	4.488.995	3.453.178	2.837.767	3.664.469	7.781.699	18.680.765	23.776.191	26.282.451
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ МАРГИНА (CASH FLOW MARGIN)	15,61%	13,91%	13,91%	10,26%	10,84%	8,34%	6,85%	8,85%	18,79%	45,12%	57,43%	63,48%

Во продолжение следува извештајот за финансиска состојба за годината на 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година.

Извештај за финансиска состојба (МКД ` 000)		
Основни податоци	31.дек.25	31.дек.24
Нетековни средства	366	361
Побарувања	609	224
Останати тековни средства		877
Активни временски разграничувања	9.292	
Депозити	43	-
Парични средства по видување	26.282	937
ВКУПНО АКТИВА	36.592	2.399
Тековни обврски	1.670	344
Останати обврски	2.767	482
Пасивни временски разграничувања	1.559	
Основна главнина	9.240	3.075
Акумулирана загуба добивка	21.356	- 1.502
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	36.592	2.399

Актива:

Најголемо структурно учество во вкупниот имот на Друштвото остваруваат паричните средства со 72% и изнесуваат 26.23 милиони МКД (зголемени за 84% во однос на минатата година). Друштвото нема воспоставено процедура за вложување на слободните парични средства во стабилни извори

на приноси. Побарувањата заедно со нефактурирани услуги имаат структурно учество од 27%, во износ од 9,901 милиони МКД. Побарувањата во 2025 година.

Пасива:

Вредноста на капиталот на ден 31 декември 2025 година изнесува 9,240 милиони МКД, или за 128% повеќе во однос на состојбата од 31 декември 2024 година. Причина за растот е реализираната добивка од годината, како и трансформацијата на заем од 150,000 евра во капиталот на друштвото. Структурното учество на капиталот во билансната сума на Друштвото за деловната 2025 година изнесува 83%.

Останатите ставки се однесуваат на обврски по основ на услуги со Иуте Груп АС 1,337 милиони денари и тоа по основ на менаџмент услуги и услуги за ИТ развој и поддршка. Тековни даночни обврски и одложени разграничувања.

КЛУЧНИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ПРОДАЖБАТА ВО 2025

1. Раст и консолидација во втората половина од годината

Во првата половина од 2025 година, продажните активности главно беа насочени кон развој на мрежата, дигитална промоција и подигнување на јавната свест за услугата „осигурување на рати“ овозможено преку сестринската компанија Иуте Кредит Македонија. Во H2, компанијата оствари значително забрзување, што резултираше со рекордни обеми на посредувани полиси и силен финансиски резултат од основањето.

2. Имплементација на продуктот Животно осигурување за заштита на кредитокорисник – Ризико плус

Во јули 2025, по повеќемесечни подготовките со партнерите GrECo, Allianz и Уника Живот (денес преименуван во Сигал Живот), беше воведен Ризико плус — проект кој се покажа како пресвртен момент во оперативното работење. Ризико Плус е доброволно осигурување за заштита на кредит, кое им се нуди на лицата кои земаат кредити и ги штити од ризикот да не бидат во можност да го вратат кредитот поради непредвидени настани, како што се губење на живот или неспособност за работа како последица од несреќа и болести. На овој начин, преостанатиот износ на кредит не го наследуваат членовите на семејството, туку го отплаќа осигурувачот.

- Ризико плус веднаш стана главен носител на премија и провизија, со конзистентен месечен раст.
- Овозможи нов и стабилен прилив на приходи независен од традиционалните осигурителни производи кои не се поврзани со кредитирање.

3. Диверзификација и раст во не-животно осигурување

И покрај минималната оперативна структура (само 2 брокери + мрежа на промотори), сегментот постигна:

- Континуирано присуство на пазарот,
- Позитивен месечен раст кога беа активирани продажни и маркетинг иницијативи.

Ова потврдува дека не-животно осигурување има реален потенцијал за иден развој, особено преку кампањи, промоции и дигитални канали на дистрибуција. Вкупните резултати ја позиционираат ОБД Иуте Сафе АД како стабилен и растечки осигурителен посредник со здраво профитабилно портфолио. Животното осигурување беше најсилен и најпрофитабилен сегмент во 2025, додека не-животното осигурување и покрај ограничените ресурси, сегментот оствари стабилен придонес и го потврдува потенцијалот за раст преку диверсификација на осигурителни производи.

Унапредување на продажбата во 2025 Главни иницијативи:

Промоција на важноста на доброволното осигурување за заштита на кредит, кое им се нуди на лицата кои земаат кредити и ги штити од ризикот да не бидат во можност да го вратат кредитот поради непредвидени настани, а воедно и „осигурување на рати без дополнителни трошоци“ како уникатна конкурентска предност.

- Активација, проширување и обука на агентската мрежа (до 64 агенти).
- Дигитални и SMS кампањи за поттикнување на дополнителна продажба
- Воведување на автоматизирани процеси (бордеро, извештаи).

Продажниот процес стана поефикасен, предвидлив и далеку подобро структуриран во однос на 2024. Реализиран е значителен раст и зголемена ликвидност преку зголемени провизии и подобри продажни активности.

Структура и обем на извршени осигурително брокерски работи по одделни класи за осигурување за 2025 година.

Класа на осигурување	Бр. договори	Премија	Реализирана провизија	Пресметана провизија	Учество во вкупната премија	Учество во вкупната брокеража
Осигурување на живот	7.485	50.031	28.934	37.148	73,42%	90,45%
Осигурување од автомобилска одговорност	1.086	6.350	1.622	1.757	9,32%	4,28%
Здравствено осигурување	83	5.162	545	818	7,57%	1,99%
Осигурување на патнички возила - КАСКО	124	2.832	516	505	4,16%	1,23%
Останати осигурувања на имоти	231	1.029	115	193	1,51%	0,47%
Осигурување на туристички услуги	1.254	854	253	254	1,25%	0,62%
Осигурување од незгода	650	700	170	156	1,03%	0,38%
Осигурување на имот во пожар и други опасности	28	525	74	102	0,77%	0,25%
Останати осигурувања од одговорност	53	502	101	106	0,74%	0,26%
Осигурување на стока во превоз	3	156	29	29	0,23%	0,07%
Осигурување од одговорност на пловни објекти	1	6	0	0	0,01%	0,00%
Вкупно	10.292	68.146	32.359	41.068		

КАНАЛИ НА ПРОДАЖБА

Приказ за реализирана премија по канали на дистрибуција за 2025 година.

Дистрибутивни канали	Премија	Пресметана провизија	% во Премија	% во пресметана провизија
Канал на дистрибуција - Агенти	725.209	204.642	1,06%	0,50%
Канал на дистрибуција - Сопствена брокерска мрежа	12.006.887	2.445.323	17,62%	5,95%
Канал на дистрибуција - Ризико плус	50.030.405	37.147.878	73,42%	90,45%
Канал на дистрибуција - Надворешни агенти	5.383.471	1.270.195	7,90%	3,09%
	68.145.972	41.068.039	100,00%	100,00%

Приказ за реализирана премија по тип на осигуреник и канал директно или во ОБД:

	Премија	% Учество
Физички Лица	7.537.890	11,06%
Правни лица	60.608.082	88,94%
Осигурителна Компанија	58.834.417	86,34%
ОБД	9.311.555	13,66%

Поединечен приказ на реализирана премија по канали на продажба во табеларен приказ како што следи подолу:

Класа на осигурување - Агенти Иуте Кредит	Премија	Пресметана провизија	% учество во Премија	% учество во во пресметана провизија
Одговорност од употреба на моторни возила	657.157	190.292	90,62%	92,99%
Останати осигурувања на имот	34.150	6.544	4,71%	3,20%
Патнички возила - каско	19.703	3.547	2,72%	1,73%
Осигурување на туристичка помош	14.199	4.260	1,96%	2,08%
Вкупно	725.209	204.642		
Класа на осигурување - сопствена брокерска мрежа	Премија	Пресметана провизија	% учество во Премија	% учество во во пресметана провизија
Здравствено осигурување	4.618.340	720.213	38,46%	29,45%
Одговорност од употреба на моторни возила	3.154.027	858.299	26,27%	35,10%
Патнички возила - каско	1.819.473	329.681	15,15%	13,48%
Останати осигурувања на имот	856.955	156.458	7,14%	6,40%
Осигурување на туристичка помош	689.746	205.819	5,74%	8,42%
Имот од пожар и некој други опасности	406.178	77.479	3,38%	3,17%
Незгода	360.296	76.094	3,00%	3,11%
Останати осигурувања од одговорност	101.872	21.280	0,85%	0,87%
Вкупно	12.006.887	2.445.323		
Класа на осигурување - Ризико плус	Премија	Пресметана провизија	% учество во Премија	% учество во во пресметана провизија
Осигурување на живот	50.030.405	37.147.878	100,00%	100,00%
Класа на осигурување - надворешни агенти	Премија	Пресметана провизија	% учество во Премија	% учество во во пресметана провизија
Одговорност од употреба на моторни возила	2.718.167	756.654	50,49%	59,57%
Патнички возила - каско	970.860	166.622	18,03%	13,12%
Здравствено осигурување	543.505	97.529	10,10%	7,68%
Останати осигурувања од одговорност	399.804	84.566	7,43%	6,66%
Незгода	182.578	37.144	3,39%	2,92%
Стока во превоз - карго	156.367	28.787	2,90%	2,27%
Осигурување на туристичка помош	149.890	43.899	2,78%	3,46%
Останати осигурувања на имот	137.499	29.749	2,55%	2,34%
Имот од пожар и некој други опасности	119.266	24.857	2,22%	1,96%
Одговорност од употреба на пловни објекти	5.535	387	0,10%	0,03%
Вкупно	5.383.471	1.270.195		

МАРКЕТИНГ И ПР АКТИВНОСТИ

Во 2025 година, Иуте Сафе спроведе интегрирана комуникациска стратегија со фокус на brand awareness преку континуирана always-on кампања и таргетирани дигитални активности.

Паралелно, беа реализирани повеќе сезонски кампањи за автомобилско осигурување со акцент на зелен картон, како и за патничко и домаќинско осигурување, каде главниот СТА беше „Побарај понуда“. Комуникацијата се базираше на јасни и доверливи пораки, со слоганот #НајсигурнатаОпција, промовирајќи поволни услови и можност за плаќање на 12 рати без дополнителни трошоци.

За максимален досег и конверзии, беа користени Meta Ads, Performance Max, Local Display и Spotify, што овозможи значителен раст на ангажман и видливост на брендот. Овие активности поставија силна основа за понатамошно проширување на дигиталната стратегија и оптимизација на перформансите во 2026 година.

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Службата за внатрешна ревизија е независна организациона единица во рамките на Друштвото.

Нејзиното работење е регулирано со меѓународни стандарди и внатрешни акти, при што се обезбедува професионално и транспарентно извршување на ревизорскиот план на активности.

Основна цел на ревизијата е да утврди дали работењето на Друштвото е усогласено со законските прописи и регулативи, како и со внатрешните акти и деловната политика.

Со непристрасен пристап, ревизијата обезбедува сигурност на информациите, рационално користење на средствата и заштита на имотот, истовремено поддржувајќи го менаџментот во подобрување на квалитетот на работењето. Дополнително, Службата има значајна улога во идентификување и корекција на неправилности, како и во управување со ризиците, со што директно придонесува кон реализација на стратешките цели и деловната политика на Друштвото.

ПОДДРШКА НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Воведени функционалности, унапредувања и безбедносни активности

Во рамки на тековните дигитални процеси, извршени се повеќе унапредувања чија цел е зголемување на ефикасноста, автоматизацијата и безбедноста на системите. Во продолжение се наведуваат најзначајните подобрувања и активности.

1. Нови функционалности и автоматизирани обработки во процесите

- Воведување автоматски работни текови (workflows) за рутински операции, со што значително се намалува рачната интервенција и можноста за човечки грешки.
- Автоматизирано генерирање и распределба на извештаи кон засегнатите тимови.
- Напредни нотификации и аларми за статуси на процеси, доцнења и критични точки.
- Имплементирана логика за автоматска валидација на податоци во ран стадиум, со цел зголемена точност и квалитет на внесените информации.
- Подобрено следење на активности преку централизирано логовање и системска телеметрија.

2. Унапредувања во доменот на ИТ-безбедноста

- Засилена политика за автентикација, вклучително и примена на мултифакторска автентикација (MFA) за сите корисници.
- Подобрени системи за следење и детекција на инциденти (IRIS систем).
- Регулари безбедносни ажурирања и закрпи за сите критични системи.
- Воведени дополнителни контролни точки за пристап во чувствителни системи и услуги.
- Проширување на автоматизирани проверки за потенцијални ранливости.

3. Обуки за заштита и интегритет на личните податоци

- Спроведени се обуки за вработените од страна на Офицерот за заштита на лични податоци, со фокус на:
 - правилна обработка на лични податоци,
 - законски обврски согласно GDPR и националната регулатива,
 - процедурите за известување и спречување инциденти поврзани со податоци,
 - мерки за техничка и организациска заштита.

4. Онлајн обуки за ИТ-безбедност и препознавање закани

- Организирано се обуки "Phishbiter" и интерактивни тестови за:
 - препознавање и избегнување phishing и spear-phishing напади,
 - безбедно користење на службени ИТ ресурси,
 - основни и напредни практики за кибер-хигиена,
 - правилно постапување при сомнителни пораки, линкови или активности.
- Спроведени симулации на phishing-кампањи за соодветно оценување на подготвеноста на персоналот.

УПРАВУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ

Оперативен ризик е ризик кој произлегува од пропустите во работењето на вработените и

управувачките органи на Друштвото, несоодветни внатрешни процедури и процеси, неадекватно управување со информационите и други системи како и правниот ризик.

Поделбата на надлежностите и ефикасна контрола во процесот на утврдување, проценување, надзор и контрола на оперативниот ризик е императив на друштвото. Друштвото ги следи секојдневните настани кој би предизвикале штета и врз основа на тие податоци да воведо контролни мерки за лимитирање/елиминирање на истите. Друштвото во најголем дел се потпира на системот на внатрешна контрола и функцијата на надворешната ревизија.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК НА ЛИКВИДНОСТ


Ризикот на ликвидност е ризик кој произлегува од неможноста да се доведат во рамнотежа краткорочните средства од една и краткорочните обврски од друга страна., односно недостиг на средства за намиравање на обврските во рамките на рокот на нивното достасување. Друштвото има воспоставено процеси за управување со ликвидносниот ризик со дефинирани овластувања и одговорности, преку кои овие ризици се идентификуваат и контролираат.

ПРАВНИ И ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Основни податоци за Групацијата. Iute Group AS е водечки давател на потрошувачки кредити, основан во 2008 година со седиште во Талин, Естонија. Компанијата работи во Европа и на Балканскиот Полуостров. Финансиските производи што ги нудат компаниите од IG Group опфаќаат дилерски (продажни) кредити, кеш-кредити и услуги за дигитален паричник. Потенцијалот на компанијата произлегува од широката целна група на клиенти со потреба за производи за широка потрошувачка со ниска до средна вредност. Нивниот бизнис модел е изграден врз високата побарувачка за персонализирани финансиски решенија на недоволно покриени банкарски пазари со висок раст на БДП и ниско ниво на јавен/приватен долг.

Заклучно со 31 декември 2025 година, IG имаше дванаесет подружници со канцеларии во Албанија, Молдавија, Бугарија, Луксембург, Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Романија.

Приказ на сопственичката структура на Групацијата.



ПРАВНИ ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ И ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните и заинтересирани страни во текот на годината биле како што следи:

Трансакции со поврзани и заинтересирани страни		
Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните и заинтересирани страни во текот на годината биле како што следи:		
Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници
31.дек.25	Iute Group AS	ФД Иуте Кредит
Обврски	1.336.873	0
Расходи	4.023.696	50.934

Осигурително Брокерско Друштво
Иуте Сафе АД Скопје
Управител

Борјан Колемишевски